


Скопје, Јануаријус, 6 III - 1965

- КОНЕЧНО УТВРДЕН ГОДИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА МУЗЕЈОТ ЗА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ
- КОЈ ЌЕ ГО ПРЕСТАВУВА НАШЕТО СЛИКАРСТВО ВО СТРАНСТВО?



Тома Шијаковик: „5,17 м. 26 јули 1963“

ДЕСЕТИНАТА на македонската ликовна уметност

Додека во сите ликовни центри од ден на ден се прикажуваат дела на уметници, секојдневно се отвораат изложби во студија, галерији, салони, музеи на уметностите, а весниците ги нотираат или нашироко ги прикажуваат новите достигнувања во ликовната уметност, овде, кај нас во Скопје, Музејот за современа уметност го поднесува својот предлог-репертоар за изложби во текот на годината! Зашто толку доцна се разгледува репертоарниот план на Музејот за современа уметност беше поставено и на една претходна седница на Советот и беше одговорено дека тоа се — скопските услови.

Репертоарот

Комисијата што го подготви репертоарот на Музејот има предвидено неколку изложби во Скопје. На овие изложби ќе бидат прикажани дела на Берник, Станчик, Челиќ, Боро Митричевски, Петар Хади Башков, Ордан Петлевски, потоа подарените дела на полските уметници, на уметниците од Болоња на една изложба што ќе биде прикажана на 26 јули, на годишнината од земјотресот. Предлогот беше прифатен, во целост со мали забележувања: зашто се пошло кон прикажување имиња во ликовната уметност, а не на самата уметност, односно — зашто пошироко не се презентира една ликовна клима, еден квалитет, зашто не се прикажува една група, една школа или еден стил во уметноста? Тоа беше мотивирано со фактот дека таквото прикажување на уметноста сега засега би било понтиересно. Составувачите на репертоарот тргнале од друга појдовна точка. Тие сметаат дека не треба да се дава приоритет на колективна изложба, бидејќи деталите не можат да дадат впечаток на една цела уметност.

Музејот и Мартиноски

Репертоарниот план на Музејот за современа уметност во Скопје има одредено термини за Мартиноски. Во декември би биле прикажани неговите цртежи. Мартиноски го одбил предлогот на Музејот, би се рекло не сосема, бидејќи на предлогот да се прикажат неговите цртежи Мартиноски одговорил со друг предлог: да бидат прикажани неговите слики. Конечно, годинава нема да биде прикажана изложба на Мартиноски, би-

дејќи Музејот, односно Комисијата што го подготвува репертоарот, инсистира и натаму на цртежите на еминентниот сликар како на помалку познат и чудесен дел од неговото творештво.

Четворица, членови на Советот, излагаат и во Рим и во Лондон

Нашата уметност во Италија, Германија и Велика Британија ќе ја презентираат Кондоски, Калчески, Куноски, Митрически, Мазев, Аврамовски-Гуте, Георгиевски, Велков, Хади Башков и Шијаковик. Од овој состав четворица ќе бидат прикажани и во Рим и во Лондон. Тоа се Кондоски, Аврамовски-Гуте, Мазев и Хади-Башков, кои се и членови на Советот на Музејот. Околу овој предлог се поведе подолга дискусија: зашто токму тие? Дали, можеби, и не е нескромно самите да се предлагаат себеси? И зашто само тие, беше речено, кога сигурно ситуацијата на ликовен план не е таква да нема повеќе од десет имиња што би ја прикажале нашата уметност? Дискусијата, сепак заврши со прифаќање на предлогот.

За и против Ристески

Подготвувачите на репертоарот рекаа уште едно име што може достојно да ја презентира нашата уметност: Александар Ристески. Но овој ликовен творец, што на Есенската изложба на ДЛУМ попе не добро се афирирал, неодамна на Годишното собрание на ДЛУМ изразил недоверба во критериумот на Музејот при претставувањето уметници со изложби. Предлог за да биде прикажан Ристески во странство постоел и пред Годишното собрание на ДЛУМ, меѓутоа, на седницата на Советот тој предлог не беше повторен во планот, беше само дискутиран и одбиен. (Еден член на советот, сликарот Мазев настојуваше да биде прифатен Ристески и гласа за него: „Тој е сликар, генерациски помал, но не и помал уметник“, беа неговите зборови.)

С.